

20150030039

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 206 став (1) алинеја 7 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/14 и 116/14), министерот за внатрешни работи, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БЕЗБЕДНОСНИОТ ПРАШАЛНИК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРКА НА ЛИЦЕТО КОЕ ЗАСНОВА РАБОТЕН ОДНОС ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на безбедносниот прашалник за спроведување на безбедносна проверка на лицето кое заснова работен однос во Министерството за внатрешни работи.

Член 2

Безбедносниот прашалник за спроведување на безбедносна проверка (во натамошниот текст: „прашалник за безбедносна проверка“) на лицето кое заснова работен однос во Министерството за внатрешни работи (во натамошниот текст: „кандидат“) се издава на образец, кој е даден во Прилог, и е составен дел на овој правилник.

Образецот од ставот 1 на овој член, се печати на хартија во бела боја со димензии А4 формат и содржи три страници.

Член 3

На првата страница на образецот од членот 2 од овој правилник, е отпечатен текстот „ПРАШАЛНИК ЗА БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРКА“, а под него, во заграда, се отпечатени зборовите: „Кандидатот своерачно го пополнува прашалникот“, а под нив се запишуваат следните податоци:

- а) лични податоци за кандидатот:
 - име и презиме;
 - име и презиме на таткото и мајката;
 - занимање (професија);
 - датум и место на раѓање (за родени во странство и името на државата);
 - адреса на живеалиште и престојувалиште;
 - контакт телефон;
 - државјанство (државјанство на Република Македонија и државјанство на друга држава) и
 - матичен број на граѓанинот.
- б) податоци за идентификација:
 - број на лична карта, датум, место на издавање, орган што ја издал и рок на важење и
 - број на патна исправа, датум на издавање, орган што ја издал и рок на важење.
- в) образование:
 - степен на образование и
 - назив и седиште на највисоката завршена образовна установа.
- г) податоци за вработување:
 - назив и седиште на сегашниот работодавач и
 - назив и седиште на сите претходни работодавачи и служби во последните пет години.

д) матичната медицинска установа:

- матична медицинска установа, матичен лекар.

ѓ) зависности:

- од алкохолни пијалаци и

- од дроги или други психотропни супстанции.

На втората страница на образецот од ставот 1 на овој член, има податоци за:

а) воена и полициска служба:

- отслужен воен рок, воена пошта и чин;

- воено лице, воена пошта, чин и

- полициски службеник, полициска единица-установа и звање.

б) контакти со странски разузнавачки служби;

в) семејството:

- брачната состојба;

- брачниот другар (име и презиме и поранешни презимиња) датум и место на раѓање, државјанство (државјанство на Република Македонија и државјанство на друга држава), матичен број на граѓанинот и

- децата постари од 18 години (име и презиме, датум и место на раѓање, државјанство (државјанство на Република Македонија и државјанство на друга држава), матичен број на граѓанинот)).

Под податоците од ставот 2 на овој член, се запишуваат местото и датумот на пополнување на прашалникот за безбедносна проверка и потпис на кандидатот.

На третата страница на образецот од членот 2 од овој правилник, се содржат:

- изјава на кандидатот дека на прашањата се дадени точни одговори и дека е согласен тие да бидат проверени заради засновање на работен однос во Министерството за внатрешни работи и

- податоци за крајниот резултат од извршената безбедносна проверка.

Изјавата од ставот 1 алинеја 1 на овој член, кандидатот своерачно ја пополнува.

Податоците од ставот 1 алинеја 2 на овој член, ги пополнува овластено лице, и тоа:

- назив на организациската единица каде што се спроведува безбедносната проверка;

- архивски број и датум;

- датумот на започнувањето и завршувањето на безбедносната проверка и

- утврден безбедносен ризик од вработувањето на кандидатот.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на отпочнување на примената на Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/14 и 116/14).

Бр. 12.1-93600/1
29 декември 2014 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкуловска**, с.р.

**Прилог
ПРАШАЛНИК ЗА БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРКА**

(Кандидатот своерачно го пополнува прашалникот)

Лични податоци	
Име и презиме	
Име и презиме на таткото и мајката	
Занимање (професија)	
Датум и место на раѓање (за родени во странство и името на државата)	
Адреса на живеалиште	
Адреса на престојувалиште	
Контакт телефон	
Државјанство (државјанство на Република Македонија и државјанство на друга држава)	
Матичен број на граѓанинот	

Податоци за идентификација			
Број на лична карта		Датум и место на издавање	
		Издадена од:	
		Важи до:	
Број на патна исправа		Датум и место на издавање	
		Издадена од:	
		Важи до:	

Образование			
Степен на образование		Назив и седиште на највисоката завршена образовна установа	

Податоци за вработување	
Назив и седиште на сегашниот работодавач	
Називи на сите претходни работодавачи и служби во последните пет години	

Матична медицинска установа	
Матична медицинска установа, матичен лекар	

Зависности	
Дали сте или сте биле зависник од алкохолни пијалаци	ДА/НЕ
Дали користите или сте користеле дроги или други психотропни супстанции	ДА/НЕ

Воена и полициска служба					
Отслужен воен рок	ДА/НЕ	Воена пошта		чин	
Воено лице	ДА/НЕ	Воена пошта		чин	
Полициски службеник	ДА/НЕ	Полициска единица - установа		звање	

Контакти со странски разузнавачки служби	
--	--

Семејство						
Брачна состојба	семец	женет мажена	разведен	вдовец вдовица	вонбрачна заедница	друго
Брачен другар						
Име и презиме (и поранешни презимиња)						
Датум и место на раѓање						
Државјанство						
Поранешни државјанства или државјанство на друга држава						
Матичен број на граѓанинот						

Деца (постари од 18 години)			
Име и презиме	Датум и место на раѓање	Државјанство на Република Македонија и државјанство на друга држава	Матичен број на граѓанинот

Во _____

Потпис на кандидатот

на ден _____ 20____

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ од _____
(име, татково име и презиме)

изјавувам под целосна морална, материјална и кривична одговорност дека податоците наведени во овој прашалник се точни и дека сум согласен тие да бидат проверени заради извршување на безбедносна проверка за засновање работен однос во Министерството за внатрешни работи.

Во _____ Изјавил
_____ 20____ година _____

Пополнува овластено лице

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

(Назив на организациска единица)

Бр. _____

_____ 20____ година

Проверката започнала на: _____ 20____ година

Проверката завршила на: _____ 20____ година

УТВРДЕН БЕЗБЕДНОСЕН РИЗИК

ДА/НЕ

Овластено лице
